

МУЗИКА

На годинашниот избор за најдобра детска песна во Европа учествуваа 17 земји, меѓу кои и Македонија, која ја претставуваа Димитар и Росица, со дует песната "Динг динг донг" и кои постигнаа најдобар пласман од сите досегашни учества и на детската и на големата Евровизија.

Белорусија победи со 137 поени, а Македонија го заслужи петтото место со 111 поени.

Пишува: Миилева ЛАЗОВА

НАЈДОБАР ПЛАСМАН ДОСЕГА НА "ЕВРОСОНГ"



МЛАДИТЕ ЕВРОСОНГОВЦИ Ќ ГО ОБЕЛИЈА ОБРАЗОТ НА МАКЕДОНИЈА

Дванаесетгодишните Росица Кулакова и Димитар Стојменовски од Неготино, претставници на Македонија на "Детскиот Евросонг 2007", кој се одржа во Ротердам, Холандија, со песната "Динг динг донг" во аранжман на Александар Митевски, на големо задоволство на македонската јавност, го освоија петтото место. Македонските претставници заедно со другите учесници престојуваа една седмица во Холандија, каде се дружеа и се подготвуваа за големото финале. Во Ротердам, под реден број 11, на сцената со нив се појавија Марија Зафировска како виолинистка, Никола Тренчевски - тапанар и Емилија Ланговска и Сара Маркоска во улога на балерини.

Победник на детскиот Избор на песна за Евровизија е Алексеј Жигалкович од Белорусија, кој пееше "Со пријателите", на второ место се пласираа претставниците на Ерменија "Аревик", а како третопласирана заврши Невена Божовиќ од Србија.

Одговорниот уредник на првиот програмски сервис на Македонската теле-

Росица и Димитар се ученици во шесто одделение во ОУ "Гоце Делчев" во Неготино. Двајцата



свират клавир и се потписници на музиката и на текстот на евровизиската тема.

визија, Билјана Жеревска, одржа средба со победничкиот тим на Македонија на петтиот по ред "Детски Евросонг" во Ротердам, Холандија. Приемот беше во чест на изведувачите на песната "Динг

динг донг", Росица и Димитар, кои со својата придружна група на сцената во Ротердам го освоија петтото место. Победниците беа почестени на пригоден прием и пофалени за нивниот успешен и сигурен настап во Ротердам, каде се натпреваруваа со учесниците од 17 европски земји.

Македонските претставници од името на МРТВ беа дарувани со викенд престој во Крушево и со еднодневно скијање во Маврово. Росица и Димитар, заедно со своите придружници на сцената во Ротердам, радосно раскажувале за доживеаната "бајка" од еднонеделниот престој во овој град, за дружењето со децата од сите земји-учеснички на Фестивалот, за дадените интервјуа, за напорните вежбања пред настапот, пред сè, за испаните песни од Тоше и во спомен на Тоше.

Се пофалија и со веста дека вториот вокал во завршната химна "ONE WORLD" на петтото издание на Фестивалот во изведба на сите деца-натпреварувачи, а која ќе се публикува во милионски тираж, го пее Росица Кулакова.